

# ТОМИ БОЖИНОВСКИ

## Профил

---

Менаџирање и водење на фирми со домашен или странски капитал, со константно зголемување на растот и препознатливоста на пазарот. Техничка поддршка при продажба, после продажба и интернационални ICT проекти. Експерт за: NGN, DWDM, SDH технологија, радијски MW мрежи, VoIP, презентирање и имплементација на нови информатички и телекомуникациски технологии.

Партиципирање во многу интернационални ICT проекти за професионални услуги во: Германија, Италија, Јужна Кореа, Азербејџан, Индија, Филипини, Грузија, Русија, БиХ и Словенија.

Искуство во управување со различни типови на проекти.

## Образование

---

1987 – 1993 **Дипломиран електро инженер,**  
**смер: процесна автоматика и информатика,**  
Универзитет Едвард Кардељ во Љубљана,  
Факултет за електротехника и компјутерски науки  
Љубљана, Р. Словенија

1982 – 1986 **Диплома за завршено средно образование**  
**смер: Математика и Физика**  
Гимназија Ј. Б. Тито, Битола, Р. Македонија

## Работно искуство

---

Август, 2017 **Директор на сектор за ИТ и ТК,**  
МЕПСО АД - Скопје,  

- Описот на работите и работните задачи е утврден во Статутот на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост (објавен во Службен Весник на РМ бр.бр.21 од 12.02.2008 година) и Правилник за внатрешна организација.

Ноември, 2009 **Директор**  
Мастерлине Д.О.О - Скопје,  

- Раководење со комплетното работење на локална компанија со странски капитал .
- Раководење со човечки ресурси т.е вработени во канцеларијата.
- Комплетно раководење и надгледување на проекти со нивна имплементација.
- Одржување на односи со странски и домашни производители производители на телекомуникациска опрема и пронаоѓање на нови добавувачи.
- Испитување на телекомуникацискиот пазар, воспоставување и одржување на ефикасни и работни односи со странки.
- Развивање на решенија и солуции за оптички, радио компјутерски мрежи.
- Обучување и професионални услуги во различни полиња од ICT.

2006 - 2009 **Директор на представништво,**  
Мастерлине-Представништво Скопје, Р. Македонија  

- Раководење со комплетното работење на канцеларијата од финансиска и техничка природа.
- Раководење со човечки ресурси т.е вработени во канцеларијата.
- Водење и надгледување на проекти.

- Испитување на телекомуникацискиот пазар, воспоставување и одржување на ефикасни и работни односи со странки.
- Развивање на решенија и солуции за оптички, радио компјутерски мрежи и нивна имплементација.
- Обучување и професионални услуги во различни полиња од ICT.
- Техничка поддршка на интернационални прокти на компанијата ECI-telecom од Изреал за испитување и техничко предавање на оптички SDH мрежи.

2003 - 2006

**Технички директор,**

Мастерлине-Представништво Скопје, Р. Македонија

- Испитување на телекомуникацискиот пазар, воспоставување и одржување на ефикасни и работни односи со странки.
- Развивање на решенија и солуции за оптички, радио компјутерски мрежи и нивна имплементација.
- Водење и надгледување на проекти.
- Обучување и професионални услуги во различни полиња од ICT.
- Техничка поддршка на интернационални прокти на компанијата ECI-telecom од Изреал за испитување и техничко предавање на оптички SDH мрежи.

2002 - 2003

**Раководител на Одделението за техничка поддршка на информациониот систем,**

Управа за Јавни Приходи, Регионален центар - Битола, Р. Македонија

- Раководење со Одделението.
- Организирање и координирање на работите во Одделението и одговорност за нивно навремено, законито и квалитетно извршување.
- Распоредување на работите и задачите на работниците во Одделението и давање насоки за нивно извршување.
- Вршење на најсложените работи и задачи од делокругот на Одделението.
- Следење на состојбата на компјутерско-комуникациската опрема и системскиот софтвер во регионалниот центар и во даночните одделенија во регионот.
- Следење на процесите кои се одвиваат во даночната администрација и предлагање мерки за нивно унапредување до Секторот за информациона технологија.
- Координирање на работата на стручните служби во регионалниот центар и подрачните единици при воведувањето и користењето на проектните решенија.
- Учество во организација на посебната информатичка обука на стручните служби во регионалниот центар и подрачните единици.
- Изготвување на анализи, информации и други документи за поедини аспекти на информациониот систем.

1994 - 2002

**Виши референт за организација на АОП (Автоматска обработка на податоци),**

Управа за Јавни Приходи, Дирекција во Битола, Р. Македонија

- Одржување и креирање на бази на податоци со активна употреба на SQL Informix и Crystal Reports.
- Обучување на вработените од стручните служби во сите одделенија низ државата за употреба на специјализираниот софтвер – DANIS.
- Трансформација и префрлување на базите на податоци од стариот VMS оперативен систем на UNIX оперативниот систем со употреба на Informix.
- Креирање на статистички извештаи, генерирање на задолженија за даночните обврзници и печатење на решенија за истите
- Техничка поддршка за сите одделенија во регионот
- Изработка и одржување на апликации за VAX ОС со употреба на VMS-Basic
- Одржување на мрежата со оперативен систем VMS на MicroVAX Adria II

## Искуство во обука

---

Јуни – Септември, 2005 **Обучувач за специјализирани курсеви за општините во РМ,**

Проект на Commission of European Union, European Agency for Reconstruction, за обука на општините за дигитализација на Главни и Детални урбанистички планови.

- 2002 - **Обучувач за специјализирани курсеви,**  
Професионални услуги за опремата на компанијата ECI-Telecom од Изреал
- Обука на мали групи, тимови од инженери на наши корисници.
  - Подготовка и изработка на материјали и презентации за поделни курсеви.
  - Одржување и припрема опремата и лабораторијата за практични вежби и тестирања.
- 1999 - 2002 **Управа за Јавни Приходи, Македонија**
- Обука на стручните служби за посебниот информатички софтвер во регионалните центри и подрачните единици.
- 1997 - 2001 **Обучувач за Компјутерски Курсеви,**  
Работнички Универзитет „Кочо Рацин“ - Битола
- Обука на мали групи за Windows, MS Word, Excel, Internet
  - Преговарање и договарање со корисниците околу нивните потреби за нови обуки и организација на истите.
  - Креирање и изготвување на иновативен, лесно применлив материјал за поделни курсеви.
- 1991 - 1992 **Асистент за компјутерски курсеви, В2-Академија, Љубљана, Р. Словенија**
- Асистирање при обука на мали групи за DOS, Windows, MS Word, Lotus

## Публикации

---

- Април, 1999 **Windows 98 & Internet,**  
Џебно издани , Издавач А.Д. Киро Дандаро, Битола  
Кат. Бр. 681.3.06, Народна и универзитетска библиотека, Св. Климент Охридски, Битола

## Странски јазици

---

Течно: Англиски, Словенечки и Српско-Хрватски.